

Службен весник

на Република Македонија

Број 51

5 април 2013, петок

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1148. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија, Агенција за супервизија на осигурувањето, АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, Централен регистар на Република Македонија, Комисија за хартии од вредност на Република Македонија и АД во државна сопственост за вршење на дејност давател на услуги на воздухопловната навигација М-НАВ..	3	1151. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика.....	3
1149. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика.....	3	1152. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика.....	4
1150. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика.....	3	1153. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика.....	4
		1154. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика.....	4
		1155. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика.....	4

	Стр.		Стр.
1156. Одлука за давање согласност на решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика.....	4	1168. Правилник за посебните барања за безбедност на овошните сокови и одредени слични производи (*).....	18
1157. Одлука за давање согласност на решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика.....	5	1169. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија	24
1158. Одлука за давање согласност на решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика.....	5	1170. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија	27
1159. Правилник за начинот на финансирањето на организација на научни собири и учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири и студиски престои во странство.....	5	1171. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	30
1160. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци	6	1172. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	30
1161. Решение од Судскиот совет на Република Македонија	6	1173. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	31
1162. Решение за обновување на дозвола за работење на инвестиционен советник.....	7	1174. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	31
1163. Решение за обновување на дозвола за работење на инвестиционен советник.....	7	1175. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	32
1164. Решение за обновување на дозвола за работење на инвестиционен советник.....	7	1176. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	34
1165. Упатство за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на посредниците при микроплаќање	7	1177. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	37
1166. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на вршење на платниот промет со странство.....	9	1178. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	38
1167. Правилник за формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверение за работа за вршење на специјализирани услуги со воздухоплов	9	1179. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	38
		1180. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	39
		1181. Статутарна одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие Македонска радио телевизија	40
		Огласен дел	1-56

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1148.**

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градежното земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕТО, АД ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ, ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И АД ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА М-НАВ

Член 1

Со оваа одлука на Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија, Агенција за супервизија на осигурувањето, АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, Централен регистар на Република Македонија, Комисија за хартии од вредност на Република Македонија и АД во државна сопственост за вршење на дејност давател на услуги на воздухопловната навигација М-НАВ се дава право на трајно користење градежно земјиште сопственост на Република Македонија со вкупна површина од 1062 м2 кое претставува градежна парцела составена од:

- КПбр.13526/7 КО Центар 1 со површина од 1018 м2 евидентирано во Имотен лист број 98663 и
- КПбр.13854/2 КО Центар 1 со површина од 44 м2 евидентирано во Имотен лист број 98663, согласно Извод од Детален урбанистички план Градска четврт „Голем Ринг“ Јужен дел – Исток, со намена за изградба на државни институции.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-2046/1
2 април 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1149.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.4.2013 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика, бр. 07-1322/1 од 1.4.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-2449/1
2 април 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1150.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.4.2013 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика, бр. 07-1323/1 од 1.4.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-2449/2
2 април 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1151.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.4.2013 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика, бр. 07-1326/1 од 1.4.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-то во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-2449/3
2 април 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1152.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика, бр. 07-1327/2 од 1.4.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-то во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-2449/4
2 април 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1153.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика, бр. 07-1328/1 од 1.4.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-то во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-2449/5
2 април 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1154.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика, бр. 07-1329/1 од 1.4.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-то во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-2449/6
2 април 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1155.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика, бр. 07-1321/2 од 1.4.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-то во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-2449/7
2 април 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1156.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика, бр. 07-1325/2 од 1.4.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-то во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-2449/8
2 април 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1157.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.4.2013 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика, бр. 07-1330/2 од 1.4.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-то во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-2449/9
2 април 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1158.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.4.2013 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика, бр. 07-1331/2 од 1.4.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-то во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-2449/10
2 април 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

1159.

Врз основа на член 50 став 5 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12 и 24/13), министерот за образование и наука, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ОРГА-
НИЗАЦИЈА НА НАУЧНИ СОБИРИ И УЧЕСТВО
НА ДОМАШНИ НАУЧНИ ИСТРАЖУВАЧИ НА МЕ-
ЃУНАРОДНИ НАУЧНИ СОБИРИ И СТУДИСКИ
ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО**

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на финансирањето на организација на научни собири и учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири и студиски престои во странство.

Член 2

За финансирање на организација на научни собири и учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири и студиски престои во странство се доделуваат средства од страна на Министерството за образование и наука (во натамошниот текст: Министерството) на државните университети и приватните университети-во нивните единици насочени кон наука (научни институти) и во единици насочени кон образование засновано на наука (факултети), Македонската академија на науките и уметностите, самостојните државни високообразовни установи, самостојните приватни високообразовни установи, јавните научни установи, мешовитите научни установи, приватните научни установи и самостојните истражувачи, по пат на јавен конкурс.

ОРГАНИЗИРАЊЕ НА НАУЧНИ СОБИРИ

Член 3

По објавениот јавен конкурс од член 2 од овој правилник за доделување средства за финансирање на материјални трошоци и услуги, за печатење на зборници на трудови од одржаните научни собири, организаторот на научниот собир поднесува пријава за доделување на средства.

Пријавата од став 1 на овој член содржи податоци за: организаторот на научниот собир, називот на научниот собир, образложение за карактерот на научниот собир, број на учесници на научниот собир, вклучувајќи и учесници од странство, број на прифатени трудови и спецификација на потребни финансиски средства за одржување на научниот собир.

Кон пријавата од став 1 на овој член се приложува: одлука од организаторот за одржување на научниот собир, одлука за печатење на зборникот на трудови од научниот собир и програма за работа на научниот собир со број на учесници.

Член 4

Организаторот го известува Министерството за промените што ќе настанат во врска со организирањето и одржувањето на научниот собир најдоцна три дена од денот на настанувањето на промената.

Член 5

Организаторот најдоцна шест месеци од одржувањето на научниот собир до Министерството доставува извештај со спецификација на направените трошоци и два примерока од зборникот на трудови.

Член 6

Средствата кои се доделуваат за организација на научни собири се пресметуваат во зависност од бројот на учесниците на научниот собир и расположивите средства на Министерството за тековната година.

УЧЕСТВО НА ДОМАШНИ НАУЧНИ ИСТРАЖУВАЧИ НА МЕЃУНАРОДНИ НАУЧНИ СОБИРИ

Член 7

Субјектите за вршење на научно-истражувачката дејност по објавениот јавен конкурс од член 2 од овој правилник за доделување средства за учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири, поднесуваат пријава за доделување на средства.

Пријавата од став 1 на овој член содржи податоци за: називот на меѓународниот научен собир, кандидатот за учество на меѓународниот научен собир, неговото научно, наставно-научно или соработничко звање и називот на установата во која е вработен.

Кон пријавата од став 1 на овој член се приложува: доказ дека трудот е прифатен за усна или писмена (постер) презентација од организаторот на меѓународниот научен собир, согласност од установата каде што е вработен кандидатот за учество на меѓународниот научен собир, потврда за висина на патните трошоци, потврда за висина на котизацијата и абстракт од научниот труд.

Член 8

Средствата кои се доделуваат за учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири се пресметуваат во зависност од висината на котизацијата, висината на патните трошоци и расположивите средства на Министерството за тековната година.

СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО

Член 9

Субјектите за вршење на научно-истражувачката дејност по објавениот јавен конкурс од член 2 од овој правилник за доделување средства за студиски престои во странство, поднесуваат пријава за доделување на средства.

Пријавата од став 1 на овој член содржи податоци за: кандидатот за студискиот престој во странство, неговото научно, наставно-научно или соработничко звање, установата во која е вработен, институцијата во која е на студиски престој во странство и времетраењето на студискиот престој во странство.

Кон пријавата од став 1 на овој член се приложува: програма за обавување на студискиот престој во странство, писмен доказ од установата каде ќе престојува дека го прифаќа кандидатот за студиски престој во странство, согласност од установата каде што е вработен кандидатот за студискиот престој во странство и потврда за висината на патните трошоци.

Член 10

Средствата кои се доделуваат за студиски престои во странство се пресметуваат во зависност од висината на средствата за патните трошоци и расположивите средства на Министерството за тековната година.

Член 11

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6872/2

28 март 2013 година

Скопје

Министер,

м-р **Панче Кралев**, с.р.МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1160.

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12 и 15/13), министерот за труд и социјална политика, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА КАВАДАРЦИ

1. Се дава согласност на Статутот на Ј.У Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци, број 02-1189/9 донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 28.3.2013 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2339/2

2 април 2013 година

Скопје

Министер,

Спиро Ристовски, с.р.СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

1161.

Судскиот совет на Република Македонија по правосилно спроведената постапка согласно член 93 став 1 алинеја 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија, в.в. со член 41 став 2 од Законот за судовите, го објавува следното

РЕШЕНИЕ

Се разрешува од вршење на судиската функција Ангелина Босилкова, судија на Основниот суд Велес, поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција од член 75 став 1 алинеја 2 од Законот за судовите.

Бр. 07-819/13
3 април 2013 година
СкопјеСудски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****1162.**

Врз основа на член 152 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, бр. 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013 година), постапувајќи по барањето бр.08-УП1-5 од 19.2.2013 година Комисијата за хартии од вредност на РМ на седницата одржана на ден 21.3.2013 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК**

1. Се обновува дозволата за работење на инвестиционен советник на Андреј Пулејков од Скопје издадено со Решение број 07-1593/4 од 19.5.2008 година на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Андреј Пулејков се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Андреј Пулејков престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08 - УП1 - 5
21 март 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

1163.

Врз основа на член 152 од Законот за хартии од вредност (Службен весник на Република Македонија, бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013 година), постапувајќи по барањето бр. 08-УП1-6 од 21.2.2013 година Комисијата за хартии од вредност на РМ на седницата одржана на ден 21.3.2013 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК**

1. Се обновува дозволата за работење на инвестиционен советник на Весна Каркинска од Скопје издадено со Решение број 07-724/4 од 19.5.2008 година на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Весна Каркинска се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Весна Каркинска престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08 - УП1 - 6
21 март 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

1164.

Врз основа на член 152 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013 година), постапувајќи по барањето бр.08-УП1-10 од 1.3.2013 година Комисијата за хартии од вредност на РМ на седницата одржана на ден 21.3.2013 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК**

1. Се обновува дозволата за работење на инвестиционен советник на Емилија Вукичевиќ од Скопје издадено со Решение број 07-699/4 од 19.5.2008 година на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Емилија Вукичевиќ се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Емилија Вукичевиќ престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08 - УП1 - 10
21 март 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****1165.**

Врз основа на член 48 став 1 точка 7 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12) и член 27 - г став 2 од Законот за платниот промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 22/08, 159/08, 133/09, 145/10, 35/11, 11/12, 59/12 и 166/12), гувернерот на Народната банка на Република Македонија, донесе

[illegible]

1166.

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12), член 26 став 3 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, и 135/11) и точка 14 од Одлуката за начинот на вршење на платниот промет со странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/11), гувернерот на Народната банка на Република Македонија, донесе

У П А Т С Т В О

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО

1. Во Упатството за начинот на вршење на платниот промет со странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/11, 156/11, 58/12 и 173/12), во точка 41 став 1 алинеја 2, на крајот на реченицата по зборовите: „тековната состојба“, точката и запирката се бришат и се додаваат зборовите: „и доказ од надлежен орган дека се намирени законски пропишаните обврски врз основа на даноци и придонеси кон државата за соодветната капитална трансакција;“

Во алинејата 10 зборовите: „соодветен документ заверен на нотар, иселеничка или работна виза“ се заменуваат со зборовите: „за плаќање врз основа на семејни заеми, подароци и мираз - договор заверен на нотар; за плаќање врз основа на наследство - судска или извршна исправа; за плаќање врз основа на завештанија - завештаен тестамент заверен од надлежен суд и правила (статут) за користење на завештанието; за плаќање врз основа на намирување долгови на доселеник кон матичната земја - документ за ненамирен долг издаден од матичната земја; за плаќање врз основа на пренос на средства на иселеник во странство - иселеничка виза; за плаќање врз основа на добивки од игри на среќа (во корист на лица кои не се резиденти) - лиценца за приредување игри на среќа во казино, издадена од Владата на Република Македонија и дневна пресметка во која се прикажани сите обврски за плаќање кон учесниците во игрите и состојбата на приходите од игрите на среќа, потврдена од одговорното лице на друштвото.“

Во алинеја 12, на крајот на реченицата по зборовите: „извршната исправа“ се додава нова реченица која што гласи: „Кај плаќањата за капитални трансакции врз основа на извршна исправа и присилно плаќање врз основа на извршна исправа се доставува и доказ дека трансакцијата е пријавена, односно регистрирана, како и доказ од надлежен орган дека се намирени законски пропишаните обврски врз основа на даноци и придонеси кон државата, ако за основната работа за која настана обврската за плаќање е предвидено приложување на такви докази.“

Ставот 2 се брише.

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

У. бр. 1181/3
22 март 2013 година
Скопје

Гувернер,
Димитар Богов, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО

1167.

Врз основа на член 43 став (5) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12 и 155/12), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, ЕВИДЕНЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ПРОМЕНА НА УВЕРЕНИЕ ЗА РАБОТА ЗА ВРШЕЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ СО ВОЗДУХОПЛОВ

1. Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверение за работа за вршење на специјализирани услуги со воздухоплов.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1. Уверение за работа за вршење на специјализирани услуги со воздухоплов (Aerial work Air Operation Certificate-AWAOC) е уверение кое надлежниот орган му го издава на правно или физичко лице, со кое се потврдува дека поседува професионална способност и организациона поставеност која гарантира безбедно оперирање на воздухопловот/те вклучен/и во воздухопловни активности наведени во уверението за работа за вршење на специјализирани услуги со воздухоплов (во натамошниот текст: уверение за работа) и

2. Сертификација е постапка за издавање, продолжување, обновување и промена на уверението за работа или за издавање на одобренија и согласности поврзани со вршење на специјализирани услуги со воздухоплов, која се состои од сертификациона проверка и надзор во која Агенцијата за цивилно воздухопловство (во понатамошниот текст: Агенцијата) утврдува дали барателот ги исполнува пропишаните безбедносни услови.

2. Форма и содржина на уверението за работа

Член 3

Формата и содржината на уверението за работа се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

3. Начин на издавање, продолжување, обновување или промена на уверенијата за работа

Член 4

(1) Издавањето, продолжувањето, обновувањето или промената на уверението за работа се врши во постапка која ги содржи следните фази:

1. првичен контакт и состанок пред поднесување на барање (во натамошниот текст: првичен состанок);
2. поднесување на барање со придружна документација;
3. утврдување на формални недостатоци на барањето;
4. утврдување на исполнетост на условите, кое опфаќа:
 - сертификациона проверка на барањето и потребната документација (Document Evaluation)
 - сертификационен надзор (Initial Inspection) и
5. Издавање, продолжување, обновување или промена на уверението за работа.

(2) Првичниот состанок од став (1) точка 1 се одржува само во случај кога е поднесено барање за издавање на уверение за работа.

3.1 Првичен состанок

Член 5

(1) Барателот со цел одржување на првичен состанок поднесува писмо за намера до Агенцијата.

(2) Агенцијата во рок од седум дена од приемот на писмото за намера писмено го известува барателот за времето и местото на одржување на состанокот и за лицето одговорно за координација на постапката и комуникација согласно нејзина внатрешна процедура, со цел:

1. запознавање на барателот со постапката за издавање на уверението за работа и разрешување на евентуалните нејаснотии во врска со постапката;

2. запознавање со придружната документација која се поднесува кон барањето, вклучувајќи и одредени упатства за пополнување на соодветните обрасци;

3. претставување на раководниот персонал на барателот пред Агенцијата;

4. да се утврди дали намерите на барателот се во рамките утврдени со прописите за вршење на специјализирани услуги со воздухоплов.

3.2 Поднесување на барање и потребна документација

3.2.1 Поднесување на барање

Член 6

(1) Барањето за издавање, продолжување, обновување или промена на уверението за работа се поднесува на образец даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник и се објавува на интернет страната на Агенцијата.

(2) Барањето за издавање на уверение за работа се поднесува најмалку 30 дена пред планираниот датум за отпочнување со вршење на специјализирани услуги со воздухоплов.

(3) За продолжување, односно обновување на важноста на уверението за работа, превозникот поднесува барање за продолжување до Агенцијата најдоцна 30 дена пред истекот на важноста на уверението, односно барање за обновување најдоцна 15 дена по истекот на важноста на уверението за работа.

(4) Правното или физичкото лице кое сака да изврши промена на податоците наведени во уверението за работа, за истото поднесува писмено барање до Агенцијата најмалку 30 дена пред датумот кога се планира да се отпочне со операциите на кои се однесува бараната промена.

(5) По исклучок на став (4) на овој член, имателот на уверението за работа кој сака да изврши промена во уверението за работа на името на правното лице, адреса, бришење на воздухоплов од регистар и промена на одговорно лице за истото поднесува писмено барање со потребната документација до Агенцијата најдоцна во рок од десет дена од настанатата промена.

3.2.2 Потребна документација за издавање на уверение за работа

Член 7

(1) Кон барањето за издавање на уверение за работа се поднесува следната документација за исполнетост на условите за издавање на уверение за работа и тоа:

1. Доказ за уплатена административна такса;

2. Доказ за уплатен надоместок за издавање на уверение за работа согласно Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците на Агенцијата;

3. Опис на предложените операции:
— видот на специјализирани услуги со воздухоплов за кој се поднесува барањето;

— региони и области на изведување на операциите;

4. Договори за сопственост или закуп;

5. Статут на правното лице кога барател е правно лице (вклучувајќи ја целта на друштвото – вршење на специјализирани услуги со воздухоплов);

6. Договори за вработување или ангажирање на оперативниот персонал;

7. Договор за користење на македонски аеродром/летиште;

8. Доказ за сопственост или договор за закуп на деловни простории;

9. Уверение за регистрација на воздухоплов во Регистарот на воздухоплови на Република Македонија, уверение за пловидбеност, уверение за тип, уверение за организација за одржување на воздухоплови и уверение за организација за управување со постојана пловидбеност (САМО организација), односно договори за одржување и спроведување на активности од управувањето со постојана пловидбеност склучени со други организации за одржување на воздухоплови и САМО организации, уверение за радиостаница издадени или признаени од надлежниот орган, број на воздухоплови, типови на воздухоплови, регистарски ознаки, договори за закуп/лизинг како и други податоци поврзани за воздухопловите со кои располага барателот;

10. Номинации за раководни лица, вклучително со нивни биографија и докази за нивна компетентност (дозволи, уверенија, сертификати, дипломи);

11. Оперативен прирачник;

12. Изјава на операторот за придржување кон ОМ;

13. Листа на минимална опрема на воздухопловите - MEL;

14. Чеклисти за усогласеност со барањата за опрема на воздухопловот за употребата согласно бараните оперативни спецификации во AWAOC;

15. Чеклиста за усогласеност со дополнителните барања за пловидбеност (JAR-26);

16. Технички спецификации од договорите склучени со надворешни организации за одржување на воздухоплови;

17. Технички системи/Програми за одржување на воздухоплови;

18. Технички дневник на воздухопловот (Technical Log);

19. Прирачник за карактеристиките на воздухопловот и

20. Листа на поднесени документи дадена во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

(2) По исклучок од став (1) на овој член, доколку истовремено со постапката за издавање на уверението за работа се водат и постапките за упис во регистарот на воздухопловите, за пловидбеност, за тип, одржување на воздухоплови и за радиостаница, во тој случај уверенијата од став (1) точката 9 на овој член, наместо со барањето, се поднесуваат на крај на постапката односно по завршување на постапката за негово добивање.

3.2.3 Потребна документација за продолжување, обновување и промена на уверение за работа

Член 8

(1) Кон барањето за продолжување, односно обновување на уверението за работа, барателот поднесува:

1. доказ за уплатени административни такси за продолжување, односно обновување на уверението;

2. доказ за уплатен надоместок за продолжување, односно обновување на уверение за работа согласно Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците на Агенцијата и

3. докази за исполнетост на пропишаните безбедносни услови за продолжување, односно обновување на уверението за работа.

(2) По исклучок од став (1) на овој член, доказите од точката 3 не се поднесуваат кон барањето доколку со континуираните инспекциски надзори не е утврдена промена или неисполнетост на некој од пропишаните услови за вршење на специјализирани услуги со воздухоплов.

(3) Кон барањето за промена на уверението за работа, барателот поднесува:

1. доказ за уплатена административна такса;

2. доказ за уплатен надоместок за промена на уверението за работа согласно Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците на Агенцијата и

3. доказ за исполнетост на условите за извршување на промена на одреден податок во уверението за работа.

3.2.5 Потребна документација за специфични овластувања

Член 9

(1) Документацијата од членовите 7 и 8 на овој правилник се поднесува во оригинал или копија заверена кај нотар.

(2) По исклучок од став (1) на овој член, доколку не може да се прибави оригинал, се прифаќаат копии согласно Законот за општа управна постапка.

3.3 Утврдување на формални недостатоци

Член 10

По приемот на барањето Агенцијата утврдува дали постојат формални недостатоци и тоа:

— дали барањето е поднесено во определениот рок;

— дали барањето е поднесено на образецот пропишан со овој правилник и

— дали со барањето е поднесена документацијата од членовите 7 и 8 на овој правилник.

Член 11

(1) Агенцијата во рок од 15 дена од приемот на барањето го известува барателот за тоа дали барањето е потполно или содржи формални недостатоци и му определува рок за отстранување на истите.

(2) Рокот од 30 дена за завршување на целокупната постапка утврден во член 17 став (4) на овој правилник започнува да тече од моментот кога барателот ќе ги отстрани формалните недостатоци во рокот од став (1) на овој член.

(3) Доколку барателот не ги отстрани недостатоците во предвидениот рок Агенцијата донесува заклучок за отфрлање на барањето.

3.4. Утврдување на исполнетост на условите

Член 12

(1) Доколку се утврди дека барањето е целосно, Агенцијата започнува со утврдување на исполнетоста на пропишаните услови за добивање на уверение за работа и со спроведување на сертификацијата.

(2) Сертификацијата од став (1) на овој член се врши преку сертификациона проверка на барањето и приложената документација (Document Evaluation) и сертификационен надзор (Initial Inspection).

(3) По исклучок од став (2) на овој член сертификацијата при продолжување, односно обновување на уверението за работа може да се изврши без спроведување на сертификационен надзор (Initial Inspection) доколку со континуираните инспекциски надзори не е утврдена неисполнетост на некој од пропишаните услови за вршење на специјализирани услуги со воздухоплов.

(4) Агенцијата и барателот ги усогласуваат термините и динамиката на проверките од став (2) на овој член пред нивното започнување.

(5) Агенцијата изготвува внатрешна процедура со која ја пропишува својата внатрешна организација на работата при сертификацијата и чек листи за извршување на сертификационата проверка и надзор од став (2) на овој член.

3.4.1 Сертификациона проверка на барањето и приложената документација (Document Evaluation)

Член 13

(1) Сертификационата проверка на барањето и приложената документација (Document Evaluation) има за цел откривање на недостатоците, пропустите и критичните ситуации во исполнетоста на пропишаните услови кои можат да влијаат на безбедноста на специјализирани услуги со воздухоплов и предложените операции.

(2) Во текот на проверката од став (1) на овој член претставниците на Агенцијата ги користат претходно изготвените чек листи пропишани со внатрешната про-

цедура од член 12 став (5) на овој правилник и усно им ги соопштуваат прелиминарните резултати на претставниците на барателот.

(3) Во текот на проверката од став (1) на овој член на барателот му се дава можност во одреден период да ги отстрани евентуалните недостатоци во поднесената документација и/или да подготви алтернативни решенија пред започнување на сертификациониот надзор (Initial Inspection).

(4) Доколку барателот не ги отстрани недостатоците во предвидениот рок или не предложи прифатливи алтернативни решенија, Агенцијата донесува заклучок за отфрлање на барањето.

3.4.2 Сертификационен надзор (Initial Inspection)

Член 14

Сертификациониот надзор (Initial Inspection) има за цел преку увид и практична проверка на начинот на извршување на бараните операции на специјализирани услуги со воздухоплов да утврди дали барателот ги исполнува пропишаните услови за вршење на специјализирани услуги со воздухоплов и дали истиот може да го задоволи бараното ниво на безбедност.

Член 15

(1) Барателот треба да го овозможи сертификациониот надзор (Initial Inspection), да и ја даде неопходната техничка помош на Агенцијата, да ги организира посетите, како и да определи лице кое ќе биде овластено да ја поддржува работата на Агенцијата.

(2) Лицето за поддршка овластено од барателот треба да овозможи:

- преглед на односните досиеја, податоци, процедури и друг материјал во врска со вршење на специјализирани услуги со воздухоплов;
- копирање или земање на извадоци од односните досиеја, податоци, процедури и друг материјал;
- добивање на бараните објаснувања;
- пристап во просториите, локациите, добрата и другите средства на барателот, односно имателот на уверението и
- други активности со цел овозможување на сертификацијата.

Член 16

(1) Во рок од десет дена од завршувањето на сертификациониот надзор (Initial Inspection), Агенцијата изготвува писмен извештај во кој се констатира фактичката состојба, се утврдуваат евентуалните неусогласености, пропусти и критични ситуации во исполнетоста на пропишаните услови и истите детално се опишуваат и документаираат.

(2) Извештајот од став (1) на овој член Агенцијата го доставува до барателот.

(3) Агенцијата во рок од десет дена од доставување на извештајот од став (1) на овој член ќе побара од барателот да предложи мерки за отстранување на евентуалните недостатоци, пропусти и критични ситуации во исполнетоста на условите за вршење на специјализирани услуги со воздухоплов како и рок за нивно преземање.

(4) Агенцијата ќе ги одобри мерките и рокот за нивно преземање доколку оцени дека истите се доволни за отстранување на евентуалните недостатоци, пропусти и критични ситуации во исполнетоста на условите за вршење на специјализирани услуги со воздухоплов.

(5) Барателот треба да ги преземе мерките на начин и во временски рок одобрени од Агенцијата.

3.5 Издавање, продолжување, обновување или промена на уверението за работа

Член 17

(1) Доколку барателот ги преземе мерките на начин и во рок согласно член 16 на овој правилник или во случај кога при сертификациониот надзор не се утврдени неусогласености, пропусти и критични ситуации во исполнетоста на пропишаните услови, Агенцијата донесува решение за издавање, продолжување, обновување или промена кое заедно со уверението за работа ги доставува до барателот.

(2) Уверението од став (1) се издава првично со важност од шест месеци, по што се продолжува, односно обновува на рок не подолг од три години.

(3) Доколку Агенцијата оцени дека не се исполнети пропишаните услови за вршење на специјализирани услуги со воздухоплов, донесува решение за одбивање на барањето за издавање, продолжување, обновување или промена на уверението за работа кое ги содржи причините за истото.

(4) Целокупната постапка пред Агенцијата од поднесување на барањето до донесување на решение за издавање, продолжување, обновување или промена на уверението за работа не може да трае повеќе од 30 дена.

(5) Трошоците на Агенцијата кои настанале во врска со постапката за издавање, продолжување, обновување или промена на уверение за работа ги поднесува барателот.

4. Евиденција

Член 18

(1) За издадените уверенија за работа и документацијата приложена кон барањето за издавање, продолжување/обновување или промена на истите, Агенцијата води евиденција во регистар.

(1) Регистарот од став (1) на овој член содржи податоци за правните или физичките лица на кои Агенцијата им издала уверение за работа и има за цел олеснување на дистрибуцијата на важни информации до оние на кои тие се однесуваат, како и контакт броеви и адреси на одговорните лица (Post Holder) и податоци за типовите и класите на воздухоплови со кој истиот оперира.

5. Завршни одредби

Член 19

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10 - 94/3
27 март 2013 година
Скопје

Директор,
д-р Дејан Мојсоски, с.р.

ПРИЛОГ 1

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВОREPUBLIC OF MACEDONIA
CIVIL AVIATION AGENCYУВЕРЕНИЕ ЗА РАБОТА ЗА ВРШЕЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ СО
ВОЗДУХОПЛОВ

AERIAL WORK AIR OPERATOR CERTIFICATE

Бр. / No. МК-

Агенцијата за цивилно воздухопловство со ова потврдува дека
On behalf of the Civil Aviation Agency, it is hereby certified that

--	--

ги исполнува условите од член 43 од Законот за воздухопловство на Република Македонија (Службен весник на РМ број 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12 и 155/12) и условите од Правилникот за начинот на вршење на специјализирани услуги со воздухоплов и посебните услови во однос на воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење (Службен весник на РМ број 159/07),

has satisfied the requirements of Article 43 of the Aviation Act of the Republic of Macedonia ("Official Gazette of RM", No 14/06; 24/07; 103/08, 67/10, 24/12, 80/12 and 155/12) and requirements of the Regulation on method of carrying out the aerial works by aircraft and special requirements in respect of aircraft, equipment and other special requirements required for safe and regular operation ("Official Gazette of RM", No 159/07.)

се овластува да врши специјализирани услуги со воздухоплов,
has been found competent to conduct aerial works by aircraft

во согласност со условите од приложените оперативни спецификации.
subject to the conditions of the attached Operation Specifications.

Ова уверение не е преносливо и доколку претходно не се суспендира или повлече, ќе остане во сила до _____

This Certificate is not transferable and unless sooner suspended or revoked, shall be valid until

Издадено во : Скопје
Issued in: Skopje

Дата на издавање _____.
Date:

По овластување:
By authority:

Директор:
Director General



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО

REPUBLIC OF MACEDONIA
CIVIL AVIATION AGENCY

**УВЕРЕНИЕ ЗА РАБОТА ЗА ВРШЕЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ
УСЛУГИ СО ВОЗДУХОПЛОВ**

Бр. МК-_____

AERIAL WORK AIR OPERATOR CERTIFICATE No. МК-_____

**ОПЕРАТИВНИ СПЕЦИФИКАЦИИ
OPERATIONS SPECIFICATIONS**

1) Оператор:

Operator

2) Вид на дејност

Type of operations

3) Видови на воздухоплови

Types of aircraft

4) Област на летање

Areas of operation

5) Посебни ограничувања

Special limitations

6) Регистарски ознаки на воздухопловите

Aircraft registration marks

7) Постојана пловидбеност

Continued airworthiness

8) Номинирани раководители - Accountable Manager

NOMINATED POSTHOLDERS

- Chief Pilot

- Maintenance

Издадено во : Скопје

Issued in: Skopje

Дата на издавање ____.

Date:

По овластување:

By authority:

Директор:

Director General

ПРИЛОГ 2



Република Македонија
Republic of Macedonia

Агенција за цивилно воздухопловство
Civil Aviation Agency

Барање за Уверение за работа за вршење на специјализирани услуги со воздухоплов
Application for an Aerial Work Air Operator Certificate (AWAOC)

Барање за:
Application for:

Подносител на барањето:
Applicant:

Деловна адреса:
Business Address:

Број на телефон / факс:
Phone No / Fax No:

електронска пошта:
e-mail:

AWAOC бр.
AWAOC no

Оператор
Operator

Место
Mesto

Датум
Date

Потпис
Signed by

Генерален директор
Accountable Manager

Овој образец се користи за прво издавање, промена/измена и дополнување и продолжување на AWAOC.

Образецот се поднесува заедно со сите потребни прилози и документи до
Агенцијата за цивилно воздухопловство
Даме Груев 1, 1000 Скопје, факс +389 (02) 31 15 708

Непотполните обрасци се враќаат и не се обработуваат

This form shall be used for initial issue, variation/amendment and renewal of the AWAOC.

The form shall be submitted together with all necessary appendices and documents to the Civil Aviation Agency

Dame Gruev 1, 1000 Skopje, Fax +389 (02) 31 15 708

Please be aware that incomplete forms will be returned and not be processed

ПРИЛОГ 3

ЛИСТА НА ПОДНЕСЕНИ ДОКУМЕНТИ

Назив на операторот:	Број на одобрение:
_____	_____

- ☐ Барање за уверение работа за вршење на специјализирани услуги со воздухоплов
Application for AWAOC
- ☐ Доказ дека е платена административна такса
Evidence on paid administrative charges
- ☐ Доказ за платен надоместок согласно Тарифникот на Агенцијата
Evidence on paid charge prescribed with CAA's Tariff Regulation
- ☐ Опис на предложените операции
Description of the required operations
- ☐ Договори за сопственост или закуп
Leasing or ownership contracts
- ☐ Статут на правно лице кога барател е правно лице (вклучувајќи ја и целта - вршење на специјализирани услуги со воздухоплов)
Statute (including the purpose of the company - Areal Work)
- ☐ Договори за вработување или ангажирање на оперативен персонал
Employment or engagement contracts of operation personnel
- ☐ Договор за користење на македонски аеродром/леталиште
Contract on using of a Macedonian airport/airfield
- ☐ Доказ за сопственост или договор за закуп на деловни простории
Ownership or leasing contract for office space
- ☐ Уверение за регистрација на воздухоплов во Регистарот на воздухоплови на Република Македонија, уверение за пловидбеност, уверение за тип, уверение за организација за одржување на воздухоплови и уверение за организација за управување со постојана пловидбеност (CAMO организација), односно договори за одржување и спроведување на активности од управувањето со постојана пловидбеност склучени со други организации за одржување на воздухоплови и CAMO организации, уверение за радиостаница издадени или признаени од надлежниот орган, број на воздухоплови, типови на воздухоплови, регистарски ознаки, договори за закуп/лизинг како и други податоци поврзани за воздухопловите со кои располага барателот
Aircraft Certificate of Registration, Certificate of Airworthiness, Type Certificate, Maintenance Organisation Approval Certificate and Continuing Airworthiness Management Organisation Approval Certificate (CAMO Organisation), that is contracts on maintenance and activities related to continuing airworthiness management concluded with other aircraft maintenance organizations and CAMO organizations, Aircraft Radio Licenses issued or approved by the competent authority, number of aircraft, type of aircraft, registration marks, contracts on lease/charter as well as other available data related to the aircraft operated by the applicant.
- ☐ Номинации на раководни лица со придружна документација
Post-Holder nominations and related documents
- ☐ Оперативен прирачник
Operation manual

- ☐ **Изјава на операторот за придржување кон ОМ**
OM Operator's Compliance Statement
- ☐ **Листа на минимална опрема на воздухопловите - MEL**
MEL – Minimum Equipment List
- ☐ **Чеклисти за усогласеност со барањата за опрема на воздухопловот за употребата согласно бараните оперативни спецификации во AWAOC**
Checklists to determine the compliance with aircraft equipment requirements according to the required operation specifications of AWAOC
- ☐ **Чеклиста за усогласеност со дополнителните барања за пловидбеност (JAR-26)**
Checklist to determine the compliance with the additional airworthiness requirements (JAR/CS-26)
- ☐ **Технички спецификации од договорите склучени со надворешни организации за одржување на воздухоплови**
Technical specifications covered by the aircraft maintenance contracts
- ☐ **Технички системи/Програми за одржување на воздухопловите**
Technical systems / Operator's aircraft approved maintenance programmes
- ☐ **Технички дневник на воздухопловот**
Aeroplane Technical Log (Tech Log)
- ☐ **Прирачник за карактеристиките на воздухопловот**
Aircraft performance manual

Other evidences

(*) за секој тип на воздухоплов

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

1168.

Врз основа на член 27 став (9) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр.157/10, 53/11 и 1/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОВОШНИТЕ СОКОВИ И ОДРЕДЕНИ СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ(*)

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат посебните барања за безбедност на овошните сокови и одредени слични производи.

Член 2

Одредени изрази употребени во овој правилник го имаат следното значање:

1) „Овошје“ се сите видови овошја, при што за потребите на овој правилник и домати се сметаат за овошје. Овошјето треба да биде здраво, соодветно зрело, свежо или конзервирано со физички методи или друг вид на обработка по бербата.

2) „Овошно пире“ е ферментирачки, неферментиран производ добиен со соодветни физички процеси како што се просејување, дробење, мелење на конзумниот дел од целото или лупеното овошје без отстранување на сокот.

3) „Концентриран овошно пире“ е производ добиен од овошно пире со отстранување на определен дел од содржината на вода на овошното пире со примена на физички методи. Концентрираното пире може да содржи обновена арома која е добиена со соодветни физички методи како што е утврдено во овој правилник.

4) „Ароми“ се ароми добиени за време на обработка на плодот со примена на соодветни физички методи како што се екстракција, дестилација, филтрација, адсорпција, испарување, фракционирање и концентрација кои се применуваат за да го задржат, зачуваат или одржат квалитетот на аромата, согласно со Правилникот за адитиви што се употребуваат во производство на храната (*1).

Аромата се добива од делот на овошјето кој се јаде, но може да биде добиена и како ладно цедено масло од кора од агруми и соединенија добиени од семките на овошјето.

5) „Шеќери“ се шеќери кои се наменети за човекова исхрана и тоа:

- полубел шеќер;
- шеќер или бел шеќер;
- екстра бел шеќер;
- раствор на шеќер;
- инвертен шеќер;
- инвертен шеќерен сируп;
- гликозен сируп;
- сушен гликозен сируп;
- декстроза или декстроза монохидрат;
- декстроза или декстроза анхидрид;

- фруктоза;
- фруктозен сируп и
- шеќери добиени од овошје.

6) „Мед“ е природна слатка супстанција произведена од пчелите од видот *Apis mellifera*, добиена од нектарот на растенијата или од секретот на живите делови од растението или со екскреција од растителните инсекти кои живеат на делови од растенијата, кој пчелите го собираат, трансформираат во комбинација со специфични супстанции, го депонираат, дехидрираат, складираат и го чуваат во форма на саке за да созрее.

7) „Пулпа“ или „клетки“ се производи добиени од јастивите делови на овошјето од исти видови без отстранување на сокот, а во случај на агруми, за пулпа или клетки се сметаат и вреќичките со сок кои се добиени од ендокарпот.

8) „Степени по Брикс - °Bx“ (во понатамошниот текст „степени по Брикс“) е мерна единица, при што 1 степен по Брикс - 1°Bx претставува 1 грам сукроза или сува материја растворена во 100 грама воден раствор.

9) „Овошен сок“ е ферментирачки, неферментиран производ добиен од деловите на овошјето кои се јадат, кое е здраво и зрело, свежо или конзервирано, оладено или замрзнато овошје, од еден или повеќе видови овошја, измешани заедно со карактеристична боја, арома и вкус, карактеристични за сокот на овошјето од коешто потекнува.

10) „Овошен сок од концентрат“ е производ добиен со растворање на концентриран овошен сок со вода за пиење која треба да ги исполнува условите за безбедност на водата за пиење од Правилникот за безбедност на вода за пиење(*2).

11) „Концентриран овошен сок“ е производ добиен од овошен сок од едно или повеќе видови овошја со физичко отстранување на определен дел од содржината на водата.

12) „Овошен сок во прав или дехидриран овошен сок“ е производ добиен од еден или повеќе видови овошја со механичко отстранување на целата содржина на водата.

13) „Овошен нектар“ е ферментирачки, неферментиран производ кој:

- е добиен со додавање на вода и шеќери и/или мед во овошниот сок, овошниот сок од концентрат, концентриран овошен сок и дехидрираниот овошен сок, во овошно пире или/и во концентрирано овошно пире и/или во смеса од тие производи и

- ги исполнува посебните барања дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

(1) Во овошниот сок аромата, пулпата и клетките кои се добиени со соодветни физички методи од истите видови овошје можат да бидат повторно вратени.

(2) Во случај на агруми, овошниот сок треба да биде добиен од ендокарпот на плодот.

(3) Доколку овошните сокови се произведени од јатки, семиња и кора, делови или компоненти на јатките, семињата и кората не треба да бидат вклучени во сокот, освен во случај кога деловите или компонентите на јатките, семињата и кората не можат да се отстранат со добра производна пракса.

(4) Мешањето на овошниот сок со овошно пире како процес може да се употреби при производството на овошен сок.

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата на Советот 2001/112/ЕЗ од 20 декември 2001 за овошни сокови и одредени слични производи кои се наменети за исхрана на луѓе, број 32001L0112.

Член 4

(1) Растворливите материји што се содржат во готовиот производ (во понатамошниот текст: овошен сок од концентрат), треба да го исполнат минималното ниво на степени по Брикс дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

(2) Доколку овошниот сок од концентрат е произведен од овошја кои не се дадени во Прилог 3 на овој правилник, минималното ниво на степени по Брикс во растворениот овошен сок треба да биде еднакво со нивото на степени по Брикс во овошниот сок како што е исцеден од овошјето употребено за правење на концентратот.

(3) Аромата, пулпата и клетките кои се добиени со физички методи од истите видови овошја можат да бидат повторно вратени во овошниот сок.

(4) Овошниот сок од концентрат се добива со методи со кои се сочувуваат основните физички, хемиски и органолептички карактеристики на просечен тип на сок од овошјето од кое е добиен.

(5) Мешањето на овошниот сок и/или концентриран овошен сок со овошно пире и/или концентрирано овошно пире е дозволено при производството на овошен сок од концентрат.

Член 5

(1) Доколку концентрираниот овошен сок е наменет за директно конзумирање, треба да се отстранат најмалку 50% од содржината на водата на овошниот сок.

(2) Аромата, пулпата и клетките кои се добиени со соодветни физички методи од ист вид овошје можат да бидат повторно вратени во овошниот сок.

Член 6

Овошен сок од кој е издвоена водата е производ добиен со дифузија на вода со:

- кашасто овошје чијшто сок не може да се одвои со физички методи, или
- дехидрирано цело овошје.

Член 7

(1) Доколку овошниот нектар се произведува без додавање на шеќери или со намалување на енергетската вредност, шеќерите може да се заменат целосно или делумно со засладувачи во согласност со Правилникот за адитиви што може да се употребуваат за производство на храна^(*).

(2) Аромата, пулпата и клетките кои се добиени со соодветни физички методи од истите видови овошје можат да бидат повторно вратени во овошниот сок.

Член 8

(1) Видовите на овошје кои одговараат на ботаничкото име дадено во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник се употребуваат во подготовка на овошни сокови, овошни пиреа и овошни нектари при што истите треба да се именуваат со името на производот за односното овошје или вообичаеното име на производот. За производите добиени од видовите овошја кои не се наведени во Прилог 2 на овој правилник треба да се користи нивното ботаничко или вообичаено име.

(2) За овошните сокови минималното ниво на степени по Брикс е нивото на сок како што е исцеден од овошјето и не може да се менува, освен со мешање со сок од ист вид на овошје.

(3) Минималното ниво на степени по Брикс дадено во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник за растворените овошни сокови и растворените овошни пиреа е исклучиво од растворливи материји и од било која додадена состојка или додадени или употребени адитиви во количина утврдена согласно Правилникот за адитиви што може да се употребуваат за производство на храната^(*).

Член 9

(1) Во производите од членовите 3, 4, 5, 6, 7 и 8 на овој правилник може да се додаваат витамини и минерали одобрени согласно Правилникот за посебните барања за безбедност на храната во која се додадени витамини, минерали и одредени други супстанции^(*) и адитиви одобрени согласно Правилникот за адитиви што може да се употребуваат за производство на храна^(*).

(2) Освен витамините, минералите и адитивите од став (1) на овој член, во производите од членовите 3, 4, 5, 6, 7 и 8 на овој правилник може да се додадат и:

1) во случај на овошни сокови, овошни сокови од концентрат и концентрирани овошни сокови: арома, пулпа и клетки;

2) во случај на сок од грозје: соли на винска киселина;

3) во случај на овошни нектари: арома, пулпа и клетки, шеќери и/или мед кој треба да е до 20% волуменски од вкупната тежина на готовиот производ и/или засладувачи;

4) во случај на производи од членовите 3, 4, 5, 6, 7 и 8 на овој правилник, со цел да се регулира киселиот вкус: лимон и/или лимонов сок и/или концентриран лимон и/или концентриран лимонов сок најмногу до 3 грама на литар сок, изразени како анхидрид на лимонска киселина и

5) во случај на сок од домати и сок од домати од концентрат: сол, зачини и ароматични билки.

(3) Во случај на став (2) точка 3 на овој член производителот на означувањето на производот треба да наведе дека во овошниот нектар не биле додадени шеќери или било која друга изјава наменета за потрошувачот што може да се направи кога производот не содржи додадени моносахариди или дисахариди, или друга храна која се користи за засладување, вклучително и засладувачи дефинирани во Правилникот за адитиви што може да се употребуваат за производство на храната^(*).

Член 10

(1) На производите од членовите 3, 4, 5, 6, 7 и 8 на овој правилник се применуваат само следните третмани:

1) процес на механичка екстракција;

2) вообичаени физички процеси, вклучувајќи екстракција со вода (дифузија) на делот од овошјето кој се јаде, освен грозје за производство на концентрирани овошни сокови, при што добиениот производ треба да ги исполнува условите од член 3 на овој правилник;

3) за овошен сок од грозје, доколку на грозјето е додаден сулфурен диоксид, десулфурање со одобрен физички метод, при што вкупната количина на сулфурен диоксид во готовиот сок не треба да надминува повеќе од 10 mg/L;

(2) Во производите од членовите 3, 4, 5, 6, 7 и 8 на овој правилник може да се додаваат следните супстанции:

1) ензимски препарати: пектинази (за разградување на пектин), протеинази (за разградување на протеини)

и амилази (за разградување на скроб), кои ги исполнуваат условите согласно Правилникот за адитиви што може да се употребуваат за производство на храната^(*).

- 2) прехранбен желатин;
- 3) танини;
- 4) раствор на силициумов оксид (silica sol);
- 5) јаглен;
- 6) азот;
- 7) бентонит, како ресорбтивна глина;
- 8) хемиски инертни средства за филтрирање и таложење (вклучувајќи перлит, диатомид, целулоза, нерастворлив полиамид, поливинил-полипиродон, стиропор) согласно Правилникот за посебните барања за безбедност на индивидуални супстанции или група на супстанции што доаѓаат во контакт со храната наречени N- нитрозамини и на супстанциите кои се трансформираат во N – нитрозамини и се испуштаат од цуцли и од цуцли лажалки од еластомер или од гума^(*) и

9) хемиски инертни помошни средства за адсорпција согласно Правилникот за посебните барања за безбедност на индивидуални супстанции или група на супстанции што доаѓаат во контакт со храната наречени N- нитрозамини и на супстанциите кои се трансформираат во N – нитрозамини и се испуштаат од цуцли и од цуцли лажалки од еластомер или од гума^(*) и кои се користат за намалување на лимонидот и нарингин во содржината на цитрусните сокови кои безначајно влијаат на лимонидните гликозиди, киселина, шеќер (вклучувајќи олигосахариди) или содржина на минерали.

Член 11

(1) Означувањето на производите од овој правилник се врши согласно Правилникот за начинот на означувањето на храната^(*), имињата на производите треба да се во согласност со имињата на овој правилник и вжата само за производи наведени во овој правилник и кои се применуваат за нивно означување.

(2) Доколку производот потекнува од еден вид на овошје, називот на овошјето се става пред името на производот.

Член 12

(1) Во случај на производи добиени од две или повеќе овошја, освен од лимон и/или лимонов сок кои се употребуваат во согласност со член 9 став (2) точка 4) од овој правилник, називот на производот треба да биде составен од листа на овошја кои се употребени, наведени во опаѓачки редослед во зависност од обемот со кој се вклучени во овошните сокови или пиреа, како што е наведено во листата на состојки.

(2) По исклучок од став (1) на овој член, во случај на производи добиени од три или повеќе овошја, ознаките на користеното овошје може да се заменат со зборовите: “неколку овошја” или слична формулација или со бројот на употребените овошја.

Член 13

(1) Реконституција (повторно враќање во поранешниот состав) на производите од членовите 3, 4, 5, 6, 7, и 8 од овој правилник до нивната оригинална форма се врши со помош на супстанциите кои се исклучиво неопходни во оваа постапка и не претставува обврска за декларирање на листата на состојки кои се користени за таа намена.

(2) Доколку во овошниот сок се додаваат пулпа или клетки од член 2 точка 7) на овој правилник, истото треба да се наведе на означувањето.

Член 14

(1) При означувањето на смеса од овошни сокови или овошни сокови од концентрат, како и нектар добиен целосно или делумно од еден или повеќе концентрирани производи, се употребуваат зборовите: “од концентрат(и)” или “делумно концентриран (и)”, како што е соодветно. Овие податоци треба да бидат во близина на името на производот, при што треба да се јасно и видливо напишани согласно Правилникот за начинот на означувањето на храната^(*).

(2) За овошните сокови, при означувањето треба да се наведе и минималната содржина на овошен сок, овошно пире или мешавина на истите, со ознака “содржина на овошје% минимум” и истата треба да стои во исто видно поле со името на производот.

(3) Доколку во овошните нектари природно се присутни шеќери, на означувањето се наведуваат следните зборови: “овошниот нектар содржи природни шеќери”.

Член 15

(1) На означувањето на концентрирани овошни сокови од член 4 на овој правилник, кои не се наменети за снабдување на крајниот потрошувач, се назначува присуството и количината на додаден сок од лимон или лимонски кисели агенси во количини дозволени согласно Правилникот за адитиви што може да се употребуваат за производство на храната^(*).

(2) Означувањето од став (1) на овој член треба да стои на:

- пакувањето;
- означувањето на групното пакување и
- придружниот документ.

Член 16

Дозволени прехранбени адитиви за употреба во прехранбени производи наменети за исхрана за луѓето, третманите и супстанциите од член 9 на овој правилник и сировините дефинирани во член 2 на овој правилник, се користат за производство на производите од членовите 3, 4, 5, 6, 7 и 8 на овој правилник.

Член 17

(1) Производите кои се ставени во промет или се означени пред 28 октомври 2013 година во согласност со Правилникот за посебните барања за безбедност на овошните сокови и одредени слични производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/06), може да се продаваат до 28 април 2015 година.

(2) На означувањето на производите зборовите “од 28 април 2015 година нема овошни сокови кои содржат додаден шеќер” може да се наведат во исто видно поле како и името на производите од членовите 3, 4, 5, 6 и 7 на овој правилник до 28 април 2016 година.

Член 18

Со денот на влегувањето на сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за посебните барања за безбедност на овошните сокови и одредени слични производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.32/06).

Член 19

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 16-5582/4
21 март 2013 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

Прилог 1

Табела со посебни барања кои треба да ги исполнуваат овошните нектари

Овошни нектари направени од	Минимум сок и/или пире (% од волуменот на готовиот производ)
I. Овошје со кисел сок невкусни во природна состојба	
Егзотично овошје	25
Кито портокал	25
Црни рибизли	25
Бели рибизли	25
Црвени рибизли	25
Огрозд	30
Бобинки	25
Црни бобинки	30
Сливи	30
Модри сливи	30
Мушмули	30
Шипки	40
Вишни	35
Други видови вишни	40
Боровинки	40
Бозел	50
Малини	40
Кајсии	40
Јагоди	40
Капини	40
Брусници	30
Дуњи	50
Лимони и лимети	25
Други овошја кои припаѓаат во оваа група	25
II. Слабо кисели, месести или овошја со интензивен вкус, чишто сок е невкусен во природна состојба	
Манго	25
Банани	25
Гуави	25
Папаја	25
Кинески орев	25
Ацерола (Neapolitan medlars)	25
Сорсоп	25
Воловско срце или месо од јаболко	25
Шеќерни јаболка	25
Калинки	25
Овошја кашу	25
Шпански сливи	25
Умбу	25
Други овошја од оваа категорија	25
III. Овошја чиј сок е вкусен од природна состојба	
Јаболка	50
Круши	50
Праски	50
Цитрусни овошја освен лимон и лимонети	50
Ананас	50
Домати	50
Други овошја кои припаѓаат на оваа категорија	50

Прилог 2

Вообичаено име на овошјето и негово ботаничко име

Вообичаено име на овошјето	Ботаничко име (латинско)
Јаболка	Malus domestica Borkh.
Кајсија	Prunus armeniaca L.
Банана	Musa x paradisiaca L. (excluding plantains)
Црна рибизла	Rubus nigrum L.
Грозје	Vitis vinifera L. or hybrids thereof Vitis labrusca L. or hybrids thereof
Грејпфрут	Citrus x paradise Macfad
Гуава	Psidium guajava L.
Лимон	Citrus limon (L.) Burm.f.
Манго	Mangifera indica L.
Портокал	Citrus sinensis (L.) Osbeck
Егзотично овошје	Passiflora edulis Sims
Праска	Prunus persica (L.) Batsch var. persica
Круша	Pyrus communis L.
Ананас	Ananas comosus (L.) Merr.
Малина	Rubus idaeus L.
Вишна	Prunus cerasus L.
Јагоди	Fragaria x ananassa Duch
Домати	Lycopersicon esculentum, Mill.
Мандарина	Citrus reticulata Blanco

Прилог 3

Минимално ниво настепени по Брикс (°Bx) за реконституираниот овошен сок и
реконституираното овошно пире

Вообичаено име на овошјето	Ботаничко име (латинско)	Ниво настепени по Брикс (°Bx)
Јаболка (*)	Malus domestica Borkh.	11,2
Кајсија (**)	Prunus armeniaca L.	11,2
Банана (**)	Musa x paradisiaca L. (excluding plantains)	21,0
Црна рибизла (*)	Rubus nigrum L.	11,0
Грозје (*)	Vitis vinifera L. or hybrids thereof Vitis labrusca L. or hybrids thereof	15,9
Грејпфрут (*)	Citrus x paradise Macfad	10,0
Гуава (**)	Psidium guajava L.	8,5
Лимон (*)	Citrus limon (L.) Burm.f.	8,0
Манго (**)	Mangifera indica L.	13,5
Портокал (*)	Citrus sinensis (L.) Osbeck	11,2
Егзотично овошје (*)	Passiflora edulis Sims	12,0
Праска (**)	Prunus persica (L.) Batsch var. persica	10,0
Круша (**)	Pyrus communis L.	11,9
Ананас (*)	Ananas comosus (L.) Merr.	12,8
Малина (*)	Rubus idaeus L.	7,0
Вишна (*)	Prunus cerasus L.	13,5
Јагоди (*)	Fragaria x ananassa Duch	7,0
Домати (*)	Lycopersicon esculentum, Mill.	5,0
Мандарина (*)	Citrus reticulata Blanco	11,2

За оние производи означени со една ѕвездичка (*), кои се произведени како сок, минималната релативна густина се одредува како минимална густина во однос на водата на 20/20°C.

За оние производи означени со две ѕвездички (**), кои се произведени како пире, само со минимум коригирани степени по Брикс се утврдени со еквивалентно читање (без корекција на киселина).

(*1) Правилникот за адитиви што може да се употребуваат за производство на храната усогласен со регулативата 1333/2008 и 1334/2008.

(*2) Правилникот за безбедност на вода за пиење е усогласен со Директивата 98/83/EU.

(*3) Правилникот за посебните барања за безбедност на храната во која се додадени витамини, минерали и одредени други супстанции е усогласен со Регулацијата бр. 1925/2006/EU.

(*4) Правилникот за посебните барања за безбедност на индивидуални супстанции или група на супстанции што доаѓаат во контакт со храната наречени N- нитрозамини и на супстанциите кои се трансформираат во N – нитрозамини и се испуштаат од цуцли и од цуцли лажалки од еластомер или од гума усогласено со Регулацијата бр.1935/2004/EU.

(*5) Правилникот за начинот на означувањето на храната усогласено со Регулацијата бр. 13/2000.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1169.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11) и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи по барањето на Друштво за трговија на електрична енергија ГРИН ЕНЕРЏИ ТРЕИДИНГ ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 3.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштво за трговија на електрична енергија ГРИН ЕНЕРЏИ ТРЕИДИНГ ДООЕЛ Скопје, со адреса на Бул. Партизански Одреди бр. 15/4, кат 3, Скопје, се издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УПН Бр. 07-22/13
3 април 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1**Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА****1. Име и седиштето на носителот на лиценцата**

Друштво за трговија на електрична енергија ГРИН ЕНЕРЏИ ТРЕИДИНГ ДООЕЛ Скопје, Бул. Партизански Одреди бр. 15/4, кат 3, Скопје,

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Трговија со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата:

3.4.2013 година

4. Датум до кога важи лиценцата:

3.4.2023 година

5. Евидентен број на издадената лиценца:

ЕЕ - 115.10.1/13

6. Број на деловниот субјект - 6832520**7. Единствен даночен број - 4080012532839****8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

Како трговија со електрична енергија, во смисла на оваа лиценца се смета купување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на дистрибутивните системи како и продажба на купувачи во странство согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила.

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети.

9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.

11. Услови и начин на извршување на обврските на носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно купопродажните договори;

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија за своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети;

- работи во согласност со правилата за пазар на електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купувачите;

- ги исполни барањата за финансиско обезбедување утврдени со пазарните правила;

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната електричната енергија кога е во својство на снабдувач на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно пазарните правила, како и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, согласно превземените обврски за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;

- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купопродажба на електрична енергија како и соодветните договори за прекугранични трансакции низ преносната мрежа во согласност со пазарните правила;

- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и извештаи за своите трансакции и деловни активности при продажбата на електрична енергија во својство на снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила;

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива.

14. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца;

- испорачаните количини на електрична енергија да се доставуваат на квартално, но одвоени по месеци;

- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија;

- како и други промени во работењето согласно правилникот.

15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Табела 1
ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
(се доставува на квартално и годишно ниво)

Корисник	Испорачани количини во текот на квартал: I, II, III, IV				Испорачани количини од почетокот на годината (квартално и сумарно)			
	Планирано согласно склучени договори		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)		Планирано согласно склучени договори		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)	
	месечно	квартално	месечно	квартално	квартално	годишно	квартално	годишно
Снабдувачи								
Самостојни потрошувачи								
Електро- преносен систем оператор								
Електро- дистрибутивен систем оператор								
Извоз и други трговци								
Транзит на ЕЕ								

1170.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11) и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи по барањето на Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛ ЕН СОЛУШНС ДОО Скопје, на седницата одржана на 3.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ЕН СОЛУШНС ДОО Скопје, со адреса на ул. „Пржино“ бр. 40 б, Скопје, се издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-24/13

3 април 2013 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ЕН СОЛУШНС ДОО Скопје, ул. „Пржино“ бр. 40 б, Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Трговија со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата:

3.4.2013 година

4. Датум до кога важи лиценцата:

3.4.2023 година

5. Евидентен број на издадената лиценца:

ЕЕ - 118.10.1/13

6. Број на деловниот субјект - 6811108

7. Единствен даночен број - 4058012514096

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

Како трговија со електрична енергија, во смисла на оваа лиценца се смета купување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на дистрибутивните системи како и продажба на купувачи во странство согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила.

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети.

9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.

11. Услови и начин на извршување на обврските на носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно купопродажните договори;

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија за своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети;

- работи во согласност со правилата за пазар на електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купувачите;

- ги исполни барањата за финансиско обезбедување утврдени со пазарните правила;

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната електрична енергија кога е во својство на снабдувач на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно пазарните правила, како и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, согласно превземените обврски за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;

- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купопродажба на електрична енергија како и соодветните договори за прекугранични трансакции низ преносната мрежа во согласност со пазарните правила;

- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и извештаи за своите трансакции и деловни активности при продажбата на електрична енергија во својство на снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила;

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива.

14. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца;

- испорачаните количини на електрична енергија да се доставуваат на квартално, но одвоени по месеци;

- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија;

- како и други промени во работењето согласно правилникот.

15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Табела 1
ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
(се доставува на квартално и годишно ниво)

Корисник	Испорачани количини во текот на квартал: I, II, III, IV				Испорачани количини од почетокот на годината (квартално и сумарно)			
	Планирано согласно склучени договори		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)		Планирано согласно склучени договори		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)	
	месечно	квартално	месечно	квартално	квартално	годишно	квартално	годишно
Снабдувачи								
Самостојни потрошувачи								
Електро- преносен систем оператор								
Електро- дистрибутивен систем оператор								
Извоз и други трговци								
Транзит на ЕЕ								

1171.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ ДООЕЛ с.Вевчани Вевчани, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 3.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ ДООЕЛ с.Вевчани Вевчани, со седиште на ул. Населено место без уличен систем, Вевчани, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ“ со инсталирана моќност од 400 kW и со локација на градежна парцела бр.1, КП.бр.4639, м.в. „Заодишта“, КО Вевчани со Г.Белица, Општина Вевчани.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ ДООЕЛ с.Вевчани Вевчани, со седиште на ул. Населено место без уличен систем, Вевчани

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-35

- назив на електроцентралата: „ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ“

- податоци за локација на електроцентралата: градежна парцела бр.1, КП.бр.4639, м.в. „Заодишта“, КО Вевчани со Г.Белица, Општина Вевчани

- инсталирана моќност на електроцентралата: 400 kW (1600 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 504.469 kWh

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ“, УП 1 бр. 08-66/12 од 30.04.2012 година;

- согласно Уредбата за повластени тарифи за електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 176/11 и бр.19/12), во зависност од инсталираната моќност на фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ“ се одобрува користење на повластена тарифа од 26 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08 - 36/13
3 април 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1172.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија на големо и мало услуги, производство и промет со електрична енергија АБ СОЛАР ДОО увоз-извоз Битола, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 3.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија на големо и мало услуги, производство и промет со електрична енергија АБ СОЛАР ДОО увоз-извоз Битола, со седиште на ул. Генерал Васко Карангелески бр.41/ламела 1, бр. 88, Битола, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „АБ СОЛАР 1“ со инсталирана моќност од 439,575 kW и со локација на КП бр.1024/1, КО Суводол, Општина Демир Хисар.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за трговија на големо и мало услуги, производство и промет со електрична енергија АБ СОЛАР ДОО увоз-извоз Битола, со седиште на ул. Генерал Васко Карангелески бр. 41/ламела 1, бр. 88, Битола

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-32

- назив на електроцентралата: „АБ СОЛАР 1“

- податоци за локација на електроцентралата: КП бр.1024/1, КО Суводол, Општина Демир Хисар

- инсталирана моќност на електроцентралата: 439,575 kW (1635 панели со моќност на панел од 245 W и 156 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 615.521 kWh

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „АБ СОЛАР 1“, УП 1 бр. 08-54/12 од 4.4.2012 година;

- согласно Уредбата за повластени тарифи за електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 176/11 и бр.19/12), во зависност од инсталираната моќност на фотонапонската електроцентрала „АБ СОЛАР 1“ се одобрува користење на повластена тарифа од 26 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-39/13
3 април 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1173.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија на големо и мало услуги, производство и промет со електрична енергија АБ СОЛАР ДОО увоз-извоз Битола, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 3.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија на големо и мало услуги, производство и промет со електрична енергија АБ СОЛАР ДОО увоз-извоз Битола, со седиште на ул. Генерал Васко Карангелески бр.41/ламела 1, бр. 88, Битола, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „АБ СОЛАР 2“ со инсталирана моќност од 705 kW и со локација на КП бр.1024/2, КО Суводол, Општина Демир Хисар.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за трговија на големо и мало услуги, производство и промет со електрична енергија АБ СОЛАР ДОО увоз-извоз Битола, со седиште на ул. Генерал Васко Карангелески бр.41/ламела 1, бр. 88, Битола

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-33

- назив на електроцентралата: „АБ СОЛАР 2“

- податоци за локација на електроцентралата: КП бр.1024/2, КО Суводол, Општина Демир Хисар

- инсталирана моќност на електроцентралата: 705 kW (2820 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.018.739 kWh

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „АБ СОЛАР 2“, УП 1 бр. 08-55/12 од 4.4.2012 година;

-согласно Уредбата за повластени тарифи за електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 176/11 и бр.19/12), во зависност од инсталираната моќност на фотонапонската електроцентрала „АБ СОЛАР 2“ се одобрува користење на повластена тарифа од 26 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08 - 41/13
3 април 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1174.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ХРИСТОВ ЕЛЕКТРО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 3.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ХРИСТОВ ЕЛЕКТРО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. Никола Парапунов бр. 3/2-1, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „ХРИСТ СОЛАР“ со инсталирана моќност од 49,44 kW и со локација на КП бр. 260/2, КО Бунарцик во н.м. Бунарцик, Општина Илинден.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ХРИСТОВ ЕЛЕКТРО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. Никола Парапунов бр. 3/2-1, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-29

- назив на електроцентралата: „ХРИСТ СОЛАР“

- податоци за локација на електроцентралата: КП бр. 260/2, КО Бунарцик во н.м. Бунарцик, Општина Илинден

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,44 kW (206 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 84.240 kWh

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ХРИСТ СОЛАР“, УП 1 бр. 08-48/12 од 23.03.2012 година и УП 1 бр. 08-48/12 од 25.03.2013 година;

- согласно Уредбата за повластени тарифи за електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 176/11 и бр.19/12), во зависност од инсталираната моќност на фотонапонската електроцентрала „ХРИСТ СОЛАР“ се одобрува користење на повластена тарифа од 30 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08 - 43/13
3 април 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1175.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11 и 136/11), како и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 3.4.2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на Бул. Јане Сандански бр. 113/12 Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во мала хидроелектрична централа МХЕ „Љубанска“ со реф. Бр. 75.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УПБ Бр. 07 - 239/12

3 април 2013 година

Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, Бул. Јане Сандански бр. 113/12, Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата

03.04.2013 година

4. Датум до кога важи лиценцата

03.04.2048 година

5. Евидентен број на издадената лиценца

ЕЕ - 117.01.1/12

6. Број на деловниот субјект – 6311792

7. Единствен даночен број – 4030008015431

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во ма-

ла хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „Љубанска“ со реф. Бр.75. КП. 322, 333, 387, 401, 920, 957, 999, 1070, 4981, 4985, 4998 и 4999 КО Љубанци.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, (во понатамошниот текст: носител на лиценца) како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електрична енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за усогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот

на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекинни, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварији, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- обезбедување на енергетска ефикасност,

- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварији

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2**ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ЛЈУБАНСКА, реф. Бр. 75**

- број на производни единици (агрегати):.....еден
- проценет животен век.....50 години
- тип, производител и номинални податоци за турбината:
- тип Пелтон хоризонтална
- производителEFG
- Turbinenbau GmbH&Co KG - Австрија
- нето пад155,1 m
- номинален проток.....0,170 m³/s
- број на вртежи.....1000 min - 1

- максимална моќност.....230 kW
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
- тип - трофазен синхрон генератор со воздушно ладење
- вратило хоризонтално
- работен напон 0,4 kV
- фреквенција 50 Hz
- производител:Hitzinger GmbH, Австрија
- номинална привидна моќност.....260 kVA
- номинална активна моќност.....234 kW
- број на вртежи.....1000 min - 1
- cosφ.....0.9
- ниво на заштита.....IP21
- класа на изолација.....F
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот:
- типтрофазен сув
- производител:Макител Доел Охрид
- преносен однос.....0,4/10 kV / kV
- моќност.....400 kVA
- фреквенција.....50 Hz
- напон на краток спој.....4,3%

1176.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11 и 136/11), како и член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11), постапувајќи по барањето на Друштвото за научни дејности ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 3.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за научни дејности ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица со седиште на адреса ул. Ванчо Прке бр. 18 Струмица, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа МХЕ „Мини Турија“.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа лоцирана на КП бр. 2/1, со имотен лист бр. 3, КО Доброшинци, Општина Василево.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11 и 136/11) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11), ќе донесе одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски објект се става во употреба.

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УПБ Бр. 07-298/12
3 април 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за научни дејности ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица, ул. Ванчо Прке бр. 18 Струмица, Република Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 116.01.1/13

4. Број на деловниот субјект – 6566413

5. Единствен даночен број – 4027010510830

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, од мала хидроелектрична централа, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

7. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши од мала хидроелектрична централа МХЕЦ „Мини Турија“ со номинална моќност од 150 kW изградена на КП бр. 2/1, Имотен лист бр. 3, КО Доброшинци, Општина Василево.

8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

9. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

10. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на Друштво-

то за научни дејности ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица, со седиште на адреса ул. Ванчо Прке бр.18 Струмица (во понатамошниот текст: носител на лиценца) како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;
- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електрична енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;
- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

11. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за усогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.

12. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на еле-

ктрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

15. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

16. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

17. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

18. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

19. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

20. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постоянен квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постоянен мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на про-

изведената електрична енергија во определен временски период.

21. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

1. Податоци за хидроелектрична централа приклучена на дистрибутивна мрежа согласно табела VI:

1. Име на МХЕЦ: МИНИ ТУРИЈА,
2. Топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на ХЕЦ во размер 1 : 25 000,
3. Локација на ХЕЦ на дистрибутивна мрежа: Согласно Решение за согласност за приклучување на дистрибутивниот систем, издадено од ЕВН Македонија АД Скопје,
4. Општи податоци:
 - Година на завршеток на градба – декември 2012,
 - Проценет животен век на агрегатот – 20 години,

Податоци за опремата:

- Број на производни единици – 1,
- Тип, производител и номинални податоци за турбината:
 - Тип Францис, хоризонтална,
 - Производител.....HL 90-WJ-42,
- Н. Р. Кина,
 - Номинален нето пад.....46 м,
 - Номинален проток.....0.31 m³/s
 - Број на вртежи.....1000 min -1
 - Номинална моќност.....117 kW
 - Тип, производител и номинални податоци за генераторот:
 - Тип – трофазен синхрон генератор со воздушно ладење,
 - Вратио – хоризонтално,
 - Работен напон – 0.4 kV,
 - Фреквенција – 50 Hz,

- Производител.....SFWE-W 160-6/650,
- Н. Р. Кина,
- Номинална привидна моќност.....131 kVA,
- Номинална активна моќност.....105 kW,
- Број на вртежи.....1000 min -1,
- Cos φ.....0.8,
- Ниво на заштита.....IP 21,
- Класа на изолација.....F,
- Трансформатор – на постоечки трансформатор на ЕВН Македонија АД Скопје.

1177.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ ДООЕЛ с.Вевчани Вевчани, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 3.4.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ ДООЕЛ с.Вевчани Вевчани, со седиште на ул. Населено место без уличен систем, Вевчани, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ“ со инсталирана моќност од 400 kW и со локација на градежна парцела бр.1, КП.бр.4639, м.в. „Заодишта“, КО Вевчани со Г.Белица, Општина Вевчани.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ ДООЕЛ с. Вевчани Вевчани, со седиште на ул. Населено место без уличен систем, Вевчани
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-35
- назив на електроцентралата: „ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ“

- податоци за локација на електроцентралата: градежна парцела бр.1, КП.бр.4639, м.в. „Заодишта“, КО Вевчани со Г.Белица, Општина Вевчани

- инсталирана моќност на електроцентралата: 400 kW (1600 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 504.469 kWh

- датум на престанок на важење на ова решение: 3.4.2028 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08 - 35/13

3 април 2013 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

1178.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија на големо и мало услуги, производство и промет со електрична енергија АБ СОЛАР ДОО увоз-извоз Битола, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 3.4.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија на големо и мало услуги, производство и промет со електрична енергија АБ СОЛАР ДОО увоз-извоз Битола, со седиште на ул. Генерал Васко Карангелески бр.41/ламела 1, бр. 88, Битола, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „АБ СОЛАР 1“ со инсталирана моќност од 439,575 kW и со локација на КП бр.1024/1, КО Суводол, Општина Демир Хисар.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за трговија на големо и мало услуги, производство и промет со електрична енергија АБ СОЛАР ДОО увоз-извоз Битола, со седиште на ул. Генерал Васко Карангелески бр. 41/ламела 1, бр. 88, Битола

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-32

- назив на електроцентралата: „АБ СОЛАР 1“

- податоци за локација на електроцентралата: КП бр. 1024/1, КО Суводол, Општина Демир Хисар

- инсталирана моќност на електроцентралата: 439,575 kW (1635 панели со моќност на панел од 245 W и 156 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 615.521 kWh

- датум на престанок на важење на ова решение: 3.4.2028 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08 - 38/13

3 април 2013 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

1179.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија на големо и мало услуги, производство и промет со електрична енергија АБ СОЛАР ДОО увоз-извоз Битола, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 3.4.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија на големо и мало услуги, производство и промет со електрична енергија АБ СОЛАР ДОО увоз-извоз Битола, со седиште на ул. Ге-

нерал Васко Карангелески бр.41/ламела 1, бр. 88, Битола, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „АБ СОЛАР 2“ со инсталирана моќност од 705 kW и со локација на КП бр. 1024/2, КО Суводол, Општина Демир Хисар.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за трговија на големо и мало услуги, производство и промет со електрична енергија АБ СОЛАР ДОО увоз-извоз Битола, со седиште на ул. Генерал Васко Карангелески бр.41/ламела 1, бр. 88, Битола

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-33

- назив на електроцентралата: „АБ СОЛАР 2“

- податоци за локација на електроцентралата: КП бр.1024/2, КО Суводол, Општина Демир Хисар

- инсталирана моќност на електроцентралата: 705 kW (2820 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.018.739 kWh

- датум на престанок на важење на ова решение: 3.4.2028 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08 - 40/13

3 април 2013 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

1180.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ХРИСТОВ ЕЛЕКТРО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 3.4.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ХРИСТОВ ЕЛЕКТРО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. Никола Парапунов бр. 3/2-1, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ХРИСТ СОЛАР“ со инсталирана моќност од 49,44 kW и со локација на КП бр. 260/2, КО Бунарцик во н.м. Бунарцик, Општина Илинден.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ХРИСТОВ ЕЛЕКТРО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. Никола Парапунов бр. 3/2-1, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-29

- назив на електроцентралата: „ХРИСТ СОЛАР“

- податоци за локација на електроцентралата: КП бр. 260/2, КО Бунарцик во н.м. Бунарцик, Општина Илинден

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,44 kW (206 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 84.240 kWh

- датум на престанок на важење на ова решение: 3.4.2028 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08 - 42/13

3 април 2013 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА**1181.**

Врз основа на член 133 став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузна дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11 и 13/12) и член 32, алинеја 4 од Статутот на ЈП Македонска радиотелевизија, а во врска со член 169 од Законот за радиодифузна дејност, Советот на ЈП МРТ на 19-та седница одржана на 22.1.2013 година, ја донесе следнава

СТАТУТАРНА ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИО
ТЕЛЕВИЗИЈА

Член 1

Во Статутот на ЈП МРТ бр. 01-4489/1 од 11.7.2006 година, во насловот на Статутот, како и во членот 3, во став 1 зборовите: „Јавно претпријатие Македонска радио телевизија“ се заменуваат со зборовите: „Јавно радиодифузно претпријатие Македонска радио телевизија“.

Член 2

Статутарната одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“. Статутарната одлука да се објави и на ВЕБ страницата на МРТ и на огласна табла на МРТ.

Совет на ЈП МРТ
Претседател,
Слободан Чашуле, с.р.



Службен весник
на Република Македонија

www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013051